



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник
на Општина Чашка
Излегува по потреба

Број 5
година XX
19.04.2016 година

БЕСПЛАТЕН
ПРИМЕРОК

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за финансиско учество на Општина Чашка во предлог проект во 1-от повик за предлози од ИПА 2 Програма за прекугранична соработка Грција – Македонија 2014 - 2020

Се објавува, Одлука за финансиско учество на Општина Чашка во предлог проект во 1-от повик за предлози од ИПА 2 Програма за прекугранична соработка Грција – Македонија 2014 - 2020, што Советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 13.04.2016 година.

Бр. 09- 694/10
18.04.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната Самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 13.04.2016 година донесе :

ОДЛУКА

За финансиско учество на Општина Чашка во предлог проект во 1-от повик за предлози од ИПА 2 Програма за прекугранична соработка Грција - Македонија 2014 – 2020

член 1

Се одобрува учество на Општина Чашка во предлог проект "From Brain Drain to Innovative Employment: Joint actions for the reduction of unemployment and the development of a smart and sustainable cross border economy" или "ОД ОДЛИВОТ НА МОЗОЦИТЕ ДО ИНОВАТИВНИ ВРАБОТУВАЊА: Заеднички

акции за намалување на невработеноста и развој на оддржлива прекугранична економија" со акроним "Act4Employment" на Општина Чашка во 1-от повик за предлози од ИПА 2 Програма за прекугранична соработка Грција - Македонија 2014-2020:

- Финансиското учество на Општина Чашка е во вистина од 15% или 19.500,00 евра од 130.000,00 евра предвидени за реализација на активностите на Општина Чашка во предлог проектот.
- Финансиското учество на Општина Чашка во целост ќе биде исплатено од Министерството за Локална Самоуправа на Р.Македонија по имплементацијата на проектот.

член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во "Службен гласник" на Општина Чашка".

Бр. 08 – 601/4
13.04.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за поддршка на проект во 1-от повик за предлози од ИПА 2 Програма за прекугранична соработка Грција – Македонија 2014 - 2020

Се објавува, Одлука за поддршка на проект во 1-от повик за предлози од ИПА 2 Програма за прекугранична соработка Грција – Македонија 2014 - 2020, што Советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 13.04.2016 година.

Бр. 09- 694/11
18.04.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната Самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 13.04.2016 година донесе :

ОДЛУКА

За поддршка на проект во 1-от повик за предлози од ИПА 2 Програма за прекугранична соработка Грција – Македонија 2014 – 2020

член 1

Со оваа Одлука се дава поддршка за имплементација на Проект "From Brain Drain to Innovative Employment: Joint actions for the reduction of unemployment and the development of a smart and sustainable cross border economy" или "ОД ОДЛИВОТ НА МОЗОЦИТЕ ДО ИНОВАТИВНИ ВРАБОТУВАЊА: Заеднички акции за намалување на невработеноста и развој на одржлива прекугранична економија" со акроним "Act4Employment" на Општина Чашка во 1-от повик за предлози од ИПА 2 Програмата за прекугранична соработка Грција - Македонија 2014-2020.

член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка .

Бр. 08 – 601/5
13.04.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решение за одбивање на барањето од Насте Димовски од Нас. Чашка

Се објавува, Решение за одбивање на барањето од Насте Димовски од Нас. Чашка, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 13.04.2016 година.

Бр. 09- 694/5
18.04.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр 5/2002) и член 24 и 89 од Статутот на Општина Чашка ("Службен гласник на Општина Чашка" бр 2/2003), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 13.04.2016 донесе :

РЕШЕНИЕ

за одбивање на барањето од Насте Димовски од Нас.Чашка

член 1

Со ова решение се одбива барањето од Насте Димовски од Нас.Чашка за земање на домот во с.Чашка под концесија.

член 2

Решението влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08 – 601/8
13.04.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за изменување и дополнување на Програмата за работа на ЈКПД "Тополка"- Чашка за 2016

Се објавува, Одлука за изменување и дополнување на Програмата за работа на ЈКПД "Тополка"- Чашка за 2016, што Советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 13.04.2016 година.

Бр. 09- 694/6
18.04.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 точка 1 став 6 од Законот за Локалната Самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 13.04.2016 година донесе :

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

ОДЛУКА

За изменување и дополнување на Програмата за работа на ЈКПД "Тополка" - Чашка за 2016 година

член 1

Со оваа Одлука се врши изменување и дополнување на Програмата за работа на ЈКПД "Тополка" – Чашка за 2016 година бр.0806-166/1 од 11.11.2015 година во следното:

По алинеја 3 се додава алинеја 4 која гласи:

- Ископ на бунар – бушотина, пумпа, хлоринатор и вентили за снабдување со вода во населеното место Населба Чашка.

Во делот "Потребни се средства за работењето на ЈКПД "Тополка" – Чашка по алинеја 32 се додава алинеја 33 која гласи:

- Набавка за ископ на бунар- Бушотина, пумпа, хлоринатор и вентили за снабдување со вода за пиење во населеното место – населба Чашка во износ од 500.000,00 денари.

член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Чашка.

Бр. 08 – 601/13
13.04.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за давање на согласност за вршење на измени на непосредна околина на спомен обележје во с. Богомила

Се објавува, Одлука за давање на согласност за вршење на измени на непосредна околина на спомен обележје во с. Богомила, што Советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 13.04.2016 година.

Бр. 09- 694/7
18.04.2016 година
Чашка

Врз основа на Член 19 од Законот за меморијалните споменици и спомен обележја ("Службен весник на РМ" бр.66/04, 89/08, 152/15), и член 36 од Законот за Локалната Самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), а по барање на Црковниот одбор при црквата Св.Атанасие Велики од с.Богомила бр.04/16, Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 13.04.2016 година донесе :

ОДЛУКА

За давање на согласност за вршење на измени на непосредна околина на спомен обележје во с.Богомила

член 1

Со оваа Одлука се дава согласност за вршење на измени на непосредна околина на спомен обележје во с.Богомила, односно за сечење на две дрва кои што ја загрозуваат безбедноста по имотот на црквата и имотот на жителите кои што живеат во непосредна близина.

член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Чашка.

Бр. 08 – 601/11
13.04.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за ослободување од надомест за уредување на градежно земјиште за линиски инфраструктурни објекти и објекти предвидени во проектот за инфраструктура во случај каде што градежното земјиште не е уредено

Се објавува, Одлука за ослободување од надомест за уредување на градежно земјиште за линиски инфраструктурни објекти и објекти предвидени во проектот за инфраструктура во случај каде што градежното земјиште не е уредено, што Советот на

Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 13.04.2016 година.

Бр. 09- 694/12
18.04.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 46 од Законот за градежно земјиште (“Службен весник на РМ“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13 и 44/15), член 2, 3 и член 4 од Правилникот за степенот на уредување на градежното земјиште со објекти на комунална инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (“Службен весник на РМ“ бр.93/11, 65/12, 75/12, 98/12, 133/13, 155/13, 96/14, 107/14, 115/14, и 149/15)) и член 36 точка 1 став 15 од Законот за Локалната Самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 13.04.2016 година донесе :

ОДЛУКА

за ослободување од надомест за уредување на градежно земјиште за линиски инфраструктурни објекти и објекти предвидени во проектот за инфраструктура во случај каде што градежното земјиште не е уредено

член 1

Со оваа Одлука не се утврдуваат трошоци за уредување на градежно земјиште за линиски инфраструктурни објекти и објекти предвидени во проектот за инфраструктура во случај кога градежното земјиште не е уредено.

член 2

Трошоците за понатамошното уредување на градежното земјиште се на товар на инвеститорот.

член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Чашка

Бр. 08 – 601/12
13.04.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства на Александар Арсовски од Нас.Чашка

Се објавува, Решение за одобрување на финансиски средства на Александар Арсовски од Нас. Чашка, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 13.04.2016 година.

Бр. 09- 694/4
18.04.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа (“ Службен весник на РМ“ бр 5/2002) и член 24 и 89 од Статутот на Општина Чашка (“Службен гласник на Општина Чашка“ бр 2/2003), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 13.04.2016 донесе :

РЕШЕНИЕ

за одобрување на финансиски средства на Александар Арсовски од Нас.Чашка

1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го одобри барањето Александар Арсовски од Нас.Чашка, за финансиски средства во висина од 7.000,00 денари, средства кои ќе ги користи за реализирање на театарска престава во Чашка.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2016 година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Средствата ќе се исплатат на лицето Александар Арсовски од Нас.Чашка на трансакциска сметка бр.300277025811436 во Комерцијална Банка А.Д. Скопје.
4. Решението влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр. 08 – 601/10
13.04.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства на Савет Садиков од Горно Јаболчиште

Се објавува, Решение за одобрување на финансиски средства на Савет Садиков, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 13.04.2016 година.

Бр. 09- 694/2
18.04.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа (" Службен весник на РМ" бр 5/2002) и член 24 и 89 од Статутот на Општина Чашка (" Службен гласник на Општина Чашка" бр 2/2003), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 13.04.2016 донесе :

РЕШЕНИЕ

за одобрување на финансиски средства на Савет Садиков од Горно Јаболчиште

1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го одобри барањето на Савет Садиков од Горно Јаболчиште, за финансиски средства во висина од 5.000,00 денари.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2016 година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Средствата ќе се исплатат на лицето Савет Садиков од Горно Јаболчиште со ЕМБГ 1904991480013 на трансакциска сметка бр.200002992352507 во Стопанска Банка А.Д. Скопје.
4. Решението влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр. 08 – 601/9
13.04.2016 година
Чашка

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3252 КО Владиловци

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко- планска документација на КП 3252 КО Владиловци, што Советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 13.04.2016 година.

Бр. 09- 694/8
18.04.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 ,155 /12) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска - документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11 , 162/12), советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 13.04.2016 година ја донесе следната :

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3252 КО Владиловци

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување на беспправен објект на КП 3252 КО Владиловци во идна урбанистичко – планска документација.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко –

планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11 , 162/12)

член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 08 – 601/7
13.04.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 149 КО Ново Село

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко- планска документација на КП 149 КО Ново Село, што Советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 13.04.2016 година.

Бр. 09- 694/9
18.04.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 ,155 /12) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска - документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11 , 162/12), советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 13.04.2016 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 149 КО Ново Село

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување на бесправен објект на КП 149 КО Ново

Село во идна урбанистичко – планска документација.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11 , 162/12)

член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 08 – 601/6
13.04.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Содржина:

1. Заклучок за објавување на Одлука за финансиско учество на Општина Чашка во предлог проект во 1-от повик за предлози од ИПА 2 Програма за прекугранична соработка Грција – Македонија 2014 - 2020
2. Одлука за финансиско учество на Општина Чашка во предлог проект во 1-от повик за предлози од ИПА2 Програма за прекугранична соработка Грција - Македонија 2014 – 2020
3. Заклучок за објавување на Одлука за поддршка на проект во 1-от повик за предлози од ИПА2 Програма за прекугранична соработка Грција – Македонија 2014 - 2020
4. Одлука за поддршка на проект во 1-от повик за предлози од ИПА 2 Програма за прекугранична соработка Грција – Македонија 2014 – 2020
5. Заклучок за објавување на Решение за одбивање на барањето од Насте Димовски од Нас. Чашка
6. Решение за одбивање на барањето од Насте Димовски од Нас.Чашка
7. Заклучок за објавување на Одлука за изменување и дополнување на Програмата за работа на ЈКПД “Тополка“- Чашка за 2016
8. Одлука за изменување и дополнување на Програмата за работа на ЈКПД “Тополка“ - Чашка за 2016 година
9. Заклучок за објавување на Одлука за давање на согласност за вршење на измени на непосредна околина на спомен обележје во с. Богомила
10. Одлука за давање на согласност за вршење на измени на непосредна околина на спомен обележје во с.Богомила
11. Заклучок за објавување на Одлука за ослободување од надомест за уредување на градежно земјиште за линиски инфраструктурни објекти и објекти предвидени во проектот за инфраструктура во случај каде што градежното земјиште не е уредено
12. Одлука за ослободување од надомест за уредување на градежно земјиште за линиски инфраструктурни објекти и објекти предвидени во проектот за инфраструктура во случај каде што градежното земјиште не е уредено
13. Заклучок за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства на Александар Арсовски од Нас.Чашка
14. Решение за одобрување на финансиски средства на Александар Арсовски од Нас.Чашка
15. Заклучок за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства на Садет Садиков од Горно Јаболчиште
16. Решение за одобрување на финансиски средства на Садет Садиков од Горно Јаболчиште
17. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3252 КО Владиловци
18. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3252 КО Владиловци
19. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 149 КО Ново Село
20. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 149 КО Ново Село

Издавач: Општина Чашка
ул..Илинденска бр.8 нас.Чашка

Уредник: Далибор Таневски
Техничка обработка: Димче Ангелов